



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изде-
гува во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство за претплата,
посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Петок, 22 декември 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 68

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 1 динар. —
Претплата за 1972 година изнесува
270 динари — Редакција: Улица Го-
вана Ристика бр. 1 Пошта Фах 226 —
Телефони: централа 650-133; Уреди-
шта 651-885; Служба за претплата
651-732; Комерцијален сектор 651-671.

647.

Врз основа на член 37д став 2 и член 37е од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ГРАНКА 124 — ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. За плаќање на сировините и другите репродукциони материјали кои во 1973 година се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, на производствените организации на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија им се утврдува глобалната девизна квота во износот и во видот на девизите што ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали по тој основ во IV квартал на 1971 година и во првите 9 месеци на 1972 година, наголемена за 10%.

2. Во сè друго врз организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука се применуваат одредбите на точ. 2 до 18 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72).

3. Сојузниот секретар за надворешна трговија, по потреба, донесува поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барања, за начинот на доставувањето на податоци и за документацијата потребна за утврдување на износот на девизите од точка 1 на оваа одлука.

4. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 211

21 декември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биљидиќ, с. р.

648.

Врз основа на член 37 став 2 и член 37д од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Текстилните производи за кои со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија) е одредено да се увезуваат врз основа на девизните контингенти, се увезуваат врз основа на договор помеѓу општествените тела на заинтересирани производители и потрошувачи на Стопанската комора на Југославија, кои се склучуваат за една календарска година.

2. Со договорот од точка 1 на оваа одлука се утврдува девизниот контингент за увоз на текстилни производи, и тоа посебно:

- 1) за широка потрошувачка;
- 2) за производството на текстилна конфекција;
- 3) за увоз на ткаенини за производство на текстилна конфекција наменета исклучиво за извоз;
- 4) за друго производство — по групите производители корисници на односните производи.

3. Со договорот од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во рамките на материјалните биланси врз кои се засновуваат предвидената стапка на растежот на производството и пропорциите на платниот биланс за тековната година: обемот на увозот по вредноста во глобал за производите на една технолошка групација организации на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија, усогласен со домашното производство, потрошувачката и извозот; регионалните правци на увозот, водејќи сметка за поставките на економската политика и за склучените трговски и други меѓудржавни спогодби; структурата и динамиката на увозот; начинот и организацијата на увозот; по потреба распределбата врз групациите на организации на здружениот труд од сродни дејности и други елементи за извршување на договорот.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, девизниот контингент од точка 2 под 1 на оваа одлука се утврдува според вредноста за пошироки групи производи (за групи тарифни броеви а, по исклучок, за одделни тарифни броеви од номенклатурата на Царинската тарифа).

4. На договорот од точка 1 од оваа одлука одобрение дава сојузниот секретар за надворешна трговија, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство.

Сојузниот секретар за надворешна трговија и сојузниот секретар за стопанство се должни во рок од 30 дена од денот на приемот на договорот да донесат одлука, водејќи сметка за критериумите од точка 3 на оваа одлука.

5. Распределба на девизниот контингент, утврден во смисла на точка 3 став 1 на оваа одлука, врз одделни организации на здружениот труд, вршат организациите на здружениот труд — потрошувачи до-

говорно, во рамките на групацијата организации на здружениот труд од сродни дејности во Стопанската комора на Југославија.

При распределбата на девизниот контингент од став 1 на оваа точка врз организациите на здружениот труд во рамките на групацијата како критериум, по правило, ќе се земе обезбедувањето на производството на стоки наменети за извоз со кои се остваруваат девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и учеството на секоја организација на здружениот труд во увозот на соодветни производи во претходната година.

6. Распределбата на девизниот контингент од точка 2 под 2 од оваа одлука врз организациите на здружениот труд — корисници ја вршат тие организации договорно, во рамките на групацијата на сродни дејности во Стопанската комора на Југославија, според извозот остварен во претходната година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

7. Распределбата на девизниот контингент, утврден во смисла на точка 3 став 2 на оваа одлука, врз одделни организации на здружениот труд — корисници, ќе се изврши под услови и критериуми што ќе ги одреди Советот за услужни дејности на Стопанската комора на Југославија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство.

8. Девизниот контингент за увоз на текстилни производи од точка 2 под 3 на оваа одлука го утврдуваат договорно општествените тела на заинтересираните производители и потрошувачи на Стопанската комора на Југославија во глобал за вкупниот годишен увоз и тој контингент нема да се распоредува врз одделни организации на здружениот труд. Со овој договор се утврдуваат и нормативите на потрошувачката на ткаенини од увоз за одделни видови конфекциски предмети што се извезуваат.

Девизниот контингент од став 1 на оваа точка може да се зголеми во текот на годината, зависно од зголемувањето на извозот.

Увозот на стоките по основ на девизниот контингент од оваа точка организациите на здружениот труд можат да го вршат под услов да се обврзат дека во рок од 9 месеци ќе извршат извоз на исто валутно подрачје или на подрачје на кое се остваруваат девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, по вредност и количина со кои спрема утврдените нормативи се апсорбираат увезените стоки.

9. Девизниот контингент од точка 8 на оваа одлука организациите на здружениот труд го користат со поднесување пријава за склучената работа на увоз до народната банка, со тоа што Народната банка на Југославија ќе врши контрола да не биде надминат износот на девизниот контингент утврден според точка 8 на оваа одлука.

Народните банки ќе го прифатат приемот на пријавата за склучената работа на увоз само ако кон пријавата се приложи и договор за склучената работа на извоз.

10. Царинските органи ќе вршат контрола на увозот во смисла на точка 8 став 3 на оваа одлука и на извршувањето на обврската за извоз спрема остварениот увоз и по утврдените нормативи, со тоа што организацијата на здружениот труд што го користи девизниот контингент од точка 2 под 3 на оваа одлука да е должна најдоцна во рок од 9 месеци од денот на увозот да ја изврши обврската за извоз. Ако организацијата на здружениот труд во тој рок не ја изврши преземената обврска за извоз, го губи правото на користење на девизниот контингент од точка 2 под 3 на оваа одлука до исполнувањето на преземената обврска, за што царинскиот орган му поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Ако организацијата на здружениот труд стоки увезени по основ на девизниот контингент од точка 2 под 3 на оваа одлука ги употреби противно на преземената обврска од точка 8 став 3 на оваа

одлука, го губи правото на понатамошно користење на девизниот контингент.

Органот што ќе установи ненаменско користење на девизниот контингент од став 2 на оваа точка е должен за тоа да му поднесе извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Решение за губење на правото на користење на девизниот контингент во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка донесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, за вредноста на неизвршената обврска за извоз од оваа точка може да ѝ го намали на организацијата на здружениот труд девизниот контингент од точка 2 под 2 на оваа одлука.

11. При распределбата на девизниот контингент врз одделни организации на здружениот труд, освен девизниот контингент од точка 2 под 1 и 3 на оваа одлука, групациите се должни да издвојат како резерва најмалку 10% од вкупниот износ на девизниот контингент, кој во текот на годината ќе се распоредува според договорно утврдените мерила.

12. За извршената распределба на девизниот контингент врз одделни организации на здружениот труд, групацијата составува записник во кој се внесуваат износите на девизниот контингент, регионалните правци и динамиката на увозот, посебно за секоја организација на здружениот труд. Записникот се доставува на заверка во 5 примероци до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој заверените записници ќе ги достави на извршување на Народната банка на Југославија.

13. Ако во Стопанската комора на Југославија не се постигне договор за утврдување на девизниот контингент во смисла на точка 1 од оваа одлука, Стопанската комора на Југославија е должна за тоа да му поднесе извештај, со потребната документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, ќе ги утврди износите на девизниот контингент и другите услови од точка 3 на оваа одлука.

14. Ако во Стопанската комора на Југославија организациите на здружениот труд не постигнат договор во рамките на групацијата организации на здружениот труд за распределба на девизниот контингент врз одделни организации на здружениот труд од точка 5 на оваа одлука, Стопанската комора на Југославија ќе му поднесе извештај, со потребната документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај, на предлог од Сојузниот секретаријат, за стопанство, ќе изврши распределба на девизниот контингент врз одделни организации на здружениот труд, при што ќе се придржува кон критериумите од точка 5 став 2 на оваа одлука.

15. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Стопанската комора на Југославија, може да го одреди рокот за постигање на договорот од точ. 1, 5 и 6 на оваа одлука.

16. Ако за одделни текстилни производи од домашно производство врз кои се применуваат одредбите на оваа одлука се зголемат цените и тие цени отстапуваат од општата политика на цените, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, на предлог од Сојузниот завод за цени, може да го одобри увозот на односните производи независно од постапката одредена со оваа одлука.

При издавањето на одобрието за увоз во смисла на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе води сметка за извршувањето на трговските и другите економски спогодби склучени со странство.

17. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Стопанската комора на Југославија, пред конечното утврдување на девизниот контингент во смисла на оваа одлука може да им одобрува аванси на организациите на здружениот труд од точка 2 на оваа одлука, и тоа најмногу до износот

од 40% од вредноста на увозот на односните производи во претходната година.

18. Ако во текот на спроведувањето на договорот од точка 1 на оваа одлука се утврди дека договорот не се реализира, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, може да утврди посебен девизен контингент за увоз на односните стоки и да изврши распределба на тој контингент врз одделни организации на здружениот труд — учесници на договорот.

19. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по потреба, донесува поблиски прописи за начинот на поднесување извештај за постигнатата распределба на девизниот контингент, како и за документацијата која служи за распределбата на девизниот контингент според точ. 11, 12, 13 и 14 од оваа одлука.

20. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а техничко упатство за примена на точка 10 на оваа одлука дава, по потреба, Сојузната управа за царини.

21. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 212

21 декември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

649.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/72), сојузниот секретар за надворешна трговија донесува

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕТО НА БАРАЊА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ГРАНКА 124 — ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Заради утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година, организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија, во смисла на точка 1 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија за 1973 година, му поднесуваат барање на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кон кое прилагаат пополнет и заверен образец ГДК-Т-73/1, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

2. Во сè друго врз организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија, согласно ќе се применуваат одредбите на точ. 2 до 6 од Наредбата за начинот и постапката за доставување на податоците и документацијата потребни за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/72).

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11034

21 декември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

Назив на организацијата на здружениот труд

Образец ГДК-Т-73/1

ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА, КОИ ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ И ОД 1 ЈАНУАРИ 1973 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

Реден број	Назив на производот	Тарифен број од Царинската тарифа	Единица на мерка	Количина	Вкупно извршени плаќања во динари	Од износот во колона 6			
						Од конвертибилното подрачје	Од ИЕ земји	Одредени клириншки земји*)	Други клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Заверува овластената банка)

(Потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

*) Одредени клириншки земји: Бразилски О\$, Грчки О\$

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-Т-73/1

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ
 Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија)
 Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките
 Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезените производи по единица на мерка
 Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5
 Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во работата со југословенските граѓани во Кралството Белгија и на зближувањето на југословенските и белгиските народи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Плавшић Шпиро;

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Плавшић Владимир.

Бр. 5

7 февруари 1972 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за развојот во областа на военотехничките науки и за работата на запознавањето со современите технички достигања по повод дваесетгодишнината на трудот

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Списанието „Научно-технички преглед“.

Бр. 11

6 март 1972 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод дваесетгодишнината од формирањето, а за особени заслуги во развивањето активност на членството на толкувањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана, во издигањето и ширењето на военостручно знаење и борбената готовност, како и во јакнењето на морално-политичкото единство на земјата и патриотизмот на нашите граѓани.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Сојузот на воените старешини на Југославија; по повод педесетгодишнината од излегувањето и работата, а за извонредни заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и за создавање и јакнењето на политичкото и моралното единство на нашата социјалистичка заедница

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Борба“, орган на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Бр. 15

15 март 1972 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
547 Одлука за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија за 1973 година — — — —	1317
648. Одлука за постапката за утврдување и распределба на девизните контингенти за увоз на текстилни производи — — — —	1317
649. Наредба за начинот на поднесувањето на барања, за начинот на доставувањето на податоци и за документацијата потребна за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија за 1973 година — — — —	1319
Одликувања — — — — —	1320

Ослобоѓено основног пореза на промет на основу мишљења Републичког секретаријата за култура СР Србије, бр. 413-55/72-03 од 15. августа 1972. године

Издавач: Новинска установа „Службени лист СФРЈ“, Београд, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
 — Директор и главни и одговорни уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
 Штампана Београдски графички завод, Београд, Булевар војводе Мишиќа бр. 17